

ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА**- РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ –****-РАБОТА НА ВЛАДА-****-ЕВРО-ИНТЕГРАЦИИ-****-АКТУЕЛНИ ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА-**

04.11.2011 година

Почитувани,

Во периодот помеѓу 28 Октомври и 1 Ноември 2011 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје** спроведе телефонска анкета на **1119 испитаници** кои одговараа на **16 прашања** како дел од редовните испитувања на јавното мислење со цел да се измерат ставовите на граѓаните за нивната поддршка на политичките партии и нивните лидери. Во истражувањето исто така беа вклучени и прашања со цел да се детектираат ставовите на граѓаните за новата Влада, како и перцепциите и афинитетите во однос на актуелните политички прашања, особено оние поврзани со македонските евро-интеграции.



Ова истражување беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.

РЕЗУЛТАТИ

Во првото прашање се мереше **рејтингот на политичките партии**. Резултатите од ова истражување покажуваат стабилизација на рејтингот на партиите во пост-изборниот период при што доаѓа до определено зголемување на разликата меѓу власта и опозицијата, што беше карактеристично и по претходните изборни циклуси. На второто прашање се мереше

довербата во политичарите во Република Македонија. И овие резултати го следат трендот кој се забележува во резултатот од претходните одговори, односно најпопуларен политичер е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, по кој следат лидерите на СДСМ, ДУИ и ДПА. Во следните неколку прашања се истражуваше **перцепцијата на граѓаните во однос на новата Владата**, при што беше поголем процентот од испитаниците кои дадоа позитивна оценка за нејзината работа и претпоставуваат задоволителни резултати од нејзиниот иден ангажман. Македонските **евро-интеграции** се наметнаа како следна тема на истражувањето со оглед на актуелните случувања во изминатиот месец. Иако желбата за членство во ЕУ е сеуште изразито висока, се појавува тренд на извесен пад во поддршката како реакција на директната конфронтација помеѓу ЕУ аспирациите и уставното име, чија промена се наметнува како услов за понатамошна европска интеграција, а поттикнато од неодамнешниот прогрес-репорт во кој беше изоставена придавката македонски. Ова може да се детектира од одговорите на неколку прашања кои ја третираат оваа проблематика. Во последните прашања се направи обид за детекција на ставовите во однос на **слободата на медиуми и прекинувањето на пописот** како актуелни теми со висок приоритет и зачестена фреквенција на јавен интерес.









Дали сметате дека новата Влада ќе ги исполни предизборните ветувања?		
		<i>Проценти</i>
	Да	47.2
	Не	37
	Не знам/нема одговор	15.8
	Вкупно	100

Дали според вас, оваа Влада е реформска?		
		<i>Проценти</i>
	Да	45.8
	Не	37.6
	Не знам/нема одговор	16.6
	Вкупно	100

Дали сте задоволни од новите кадровски решенија во Владата?		
		<i>Проценти</i>
	Да	42.1
	Не	39.1
	Не знам/нема одговор	18.9
	Вкупно	100





Дали сметате дека е оправдана реакцијата на Владата до ЕУ поради изоставување на придавката "македонски" од извештајот на Европската Комисија?

		Процент
	Да	70.6
	Не	12.7
	Не знам/нема одговор	16.7
	Вкупно	100


Дали ја оправдувате реакцијата на организации и здруженија од Македонија кои испратија протестни писма до Штефан Филе поради изоставување на придавката "македонски" во извештајот на Европската Комисија?

		Процент
	Да	70.2
	Не	12.3
	Не знам/нема одговор	17.5
	Вкупно	100


Кое тврдење е поточно:

		Процент
	<i>Владаџа не сака да влеземе во ЕУ и НАТО и ја носи РМ во меѓународна изолација</i>	29.3
	<i>Владаџа прави се што е во нејзина моќ за да станеме членка во ЕУ и НАТО</i>	54.8
	Не знам/нема одговор	15.9
	Вкупно	100

Дали сметате дека беше оправдана одлуката за прекинување на пописот?



Дали сметате дека постои слобода на медиумите во Македонија?





НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,
Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)
ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје
тел. +389 2 3078 319
www.ipis.org.mk